

Легенда:

ЛК - ЛИЧНА КАРТА

КЗ - КОМИСИНСКИ ЗАПИСНИК

СД - СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

До
ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје

Јас _____, роден на _____
(Име и презиме) (Ден, месец и година)

со број на лична карта _____, сопственик на моторното возило
(Види ЛК)

_____ / _____,
(Марка - Види поле D1 од СД) (Комерцијална ознака – Види поле D3 од СД)

со регистарска ознака _____, произведено во _____ година
(Види поле А од СД) (Види поле 5А од СД)

со идентификационен број _____, заведено под број на
(Види поле Е од СД)

штета _____ во ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје,
(Види најгорно десно поле од КЗ)

оштетено во сообраќајна незгода која е случена на _____, ја давам следната
(Ден, месец и година)

ИЗЈАВА

ЗА УПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

Согласен сум средствата за надомест на штетата за оштетеното возило заведено под број на
штета _____ во ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје, компанијата
(Види најгорно десно поле од КЗ)

да ги префрли на сервисот _____ кој го поправи
(Име на сервисот)
возилото и го врати во возна состојба.

Изјавата е дадена на _____
(Ден, месец и година)